

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ во СЕПТЕМВРИСКАТА СЕСИЈА по предметите што ги држат професори од **КАТЕДРАТА ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ**

доцент д-р ГОРДАНА АЛЕКСОВА

Прва декада: 4.9.2019 во 11 часот	Вовед во методика на наставата по МЈ Методика на наставата по македонски јазик 1 Практика на наставата по македонски јазик 1 ГраMATика на современиот македонски јазик 7 (ПИТА) Современ македонски јазик 7 (ПИТА)
Втора декада: 18.9.2019 во 11 часот	Теориски основи на методиката наставата по МЈ ГраMATика на современиот македонски јазик 8 (ПИТА) Современ македонски јазик 8 (ПИТА)
Забелешка: Студентот за секој предмет има право да се појави на испит само во еден од понудените термини во сесијата	
Распоредот и термините за практичниот испит по Методика на наставата по македонски јазик 2 и Практика на наставата по македонски јазик 2 ќе бидат објавени дополнително, т.е. по започнувањето на новата учебна година во училиштата.	

проф. д-р ЛИДИЈА АРИЗАНКОВСКА

Прва декада: 3.9.2019 во 11 часот (Темпус)	Словенечки јазик (група предмети)
Втора декада: 17.9.2019 во 11 часот (Темпус)	Словенечки јазик (група предмети)

проф. д-р СЛАВИЦА ВЕЛЕВА

Прва декада: 30.8.2019 во 10 часот (ПЗ) 30.8.2019 во 10 часот (ПЗ)	Зборообразување на СМЈ Морфологија на СМЈ 2 Македонски јазик – вештини на правилно пишување
Втора декада: 20.9.2019 во 10 часот (ПЗ)	Морфологија на СМЈ Зборообразување на СМЈ Македонски јазик – вештини на правилно пишување

проф. д-р КАТЕРИНА ВЕЛЈАНОВСКА

Прва декада: 3.9.2019 во 10 часот (ПЗ)	Македонски јазик 3 Лексикологија на МЈ
Втора декада:	Македонски јазик 4,

18.9.2019 во 10 часот (ПЗ)	Фразеологија на МЈ Лексикологија со фразеологија на МЈ
-----------------------------------	---

проф. д-р ТАТЈАНА ГОЧКОВА

Прва декада: писмен: 29.8.2019 во 9 часот устен: 29.8.2019 во 11 часот	Граматика на македонскиот јазик 3 Современ македонски јазик 1 (италијански, француски и руски) Психолингвистика
Втора декада: писмен: 18.9.2019 во 9 часот устен: 18.9.2019 во 11 часот	Граматика на македонскиот јазик 4 Современ македонски јазик 2 (италијански, француски и руски)

проф. д-р АНЕТА ДУЧЕВСКА

Прва декада: Ќе биде дополнително објавено	Синтакса на МСЈ 1 Македонски јазик за преведувачи и толкувачи 1
Втора декада: Ќе биде дополнително објавено	Основи на врзаниот текст Македонски јазик за преведувачи и толкувачи 2

проф. д-р ДИМИТАР ПАНДЕВ

Прва декада: Во договор со професорот	Преглед на македонските дијалекти Дијалектологија на македонскиот јазик Карактеристики на македонските дијалекти Општа лингвистика, Современа лингвистика, Општа реторика и други испити од непарните семестри
Втора декада: Во договор со професорот	Преглед на македонските дијалекти Дијалектологија на македонскиот јазик Карактеристики на македонските дијалекти Преглед на лингвистиката, Општа реторика и др. испити од парните семестри

проф. д-р ИСКРА ПАНОВСКА-ДИМКОВА

Прва декада: писмен: 29.8.2019 во 9 часот устен: 29.8.2019 во 11 часот	Грамматика на македонскиот јазик 1 (ПИТА), Правопис/правоговор и фонетика/фонологија (МК и ОКК), Фонетика и фонологија (МК) Современ македонски јазик 1 (српски, хрватски и словенечки)
Втора декада: писмен: 18.9.2019 во 9 часот устен: 18.9.2019 во 11 часот	Грамматика на македонскиот јазик 2 (ПИТА), Правопис и правоговор (МК и ОКК), Прагматика

доц. д-р МАРИЈА ПАУНОВА

Прва декада: 4.9.2019 во 8 часот	СМЈ 1 за турски јазик (мајчин и немајчин) и за албански јазик и книжевност СМЈ 5 (ПИТА)
Втора декада: 11.9.2019 во 15 часот	СМЈ 2 за турски јазик (мајчин и немајчин) и за албански јазик и книжевност, СМЈ 6 за ПИТА
Забелешка: Студентот за секој предмет има право да се појави на испит само во еден од понудените термини во сесијата	

проф. д-р СИМОН САЗДОВ

Прва декада: 27.8.2019 во 10 часот (А1)	сите предмети
Втора декада: 13.9.2019 во 8 часот (А3)	сите предмети

проф. д-р ЉУДМИЛ СПАСОВ

Прва декада: 4.9.2019 во 11 часот	Фонологија на СМЈ 1, Историска фонологија на МЈ, Историја на македонскиот писмен јазик 1 (МЈ, МК)
Втора декада: 5.9.2019 во 11 часот	Фонологија на СМЈ 2 Историја на македонскиот јазик (МЈ, МКК, ОКК) Историја на македонскиот писмен јазик 2 Историска морфологија на МЈ

проф. д-р СТАНИСЛАВА-СТАША ТОФОСКА

Прва декада: 3.9.2019 во 11 часот (A1)	Македонски јазик 1 (ПИТ) Грамматика на МЈ 5 (ПИТА) Семантика
Втора декада: 17.9.2019 во 11 часот (A1)	Македонски јазик 2 (ПИТ) Грамматика на МЈ 6 (ПИТА) Правопис и правоговор на СМЈ Правопис на СМЈ Правоговор на СМЈ

проф. д-р ЕМИЛИЈА ЦРВЕНКОВСКА

Прва декада: 3.9.2019 во 11 часот	Старословенски јазик 1 Споредбена граматика
Втора декада: 3.9.2019 во 11 часот	Старословенски јазик 2 Споредбена граматика 2

проф. д-р ТОМИСЛАВ ТРЕНЕВСКИ

Прва декада: писмен: 2.9.2019 во 10 часот (П1) устен: 3.9.2019 во 10 часот (П1) 4.9.2019 во 10 часот (П1) (+ по договор)	Лингвостилистика 1 Лингвостилистика (МК) Македонски јазик за преведувачи и толкувачи 3 (устен по договор)
Втора декада: писмен: 11.9.2019 во 10 часот (П1) устен: 12.9.2019 во 10 часот и 13.9.2019 во 10 (П1) (+ по договор)	Лингвостилистика 2
писмен: 16.9.2019 во 10 часот (П1) устен: 17.9.2019 во 10 часот (П1) (+ по договор) писмен: 18.9.2019 во 10 часот (П1) устен: 19.9.2019 во 10 часот и 20.9.2019 во 10 часот (П1)	Македонски јазик за преведувачи и толкувачи 4 (група Албански јазик) Македонски јазик за преведувачи и толкувачи 4

Термините за МЕТОДИЧКИТЕ ПРЕДМЕТИ ги определува проф. **Гордана Алексова**

ас. м-р БОЈАН ПЕТРЕВСКИ

Прва декада: 3.9.2019 во 11 часот во А1	Современ македонски јазик 1 (ПИТА)
Втора декада: 17.9.2019 во 11 часот во А1	Современ македонски јазик 2 (ПИТА)

ас. м-р БОБАН КАРАПЕЈОВСКИ

Прва декада: 3.9.2019 во 11 часот во А1	Современ македонски јазик 1 за I година (Албански јазик и книжевност), со проф. Тофоска Современ македонски јазик 1 II година (Албански јазик и книжевност), со доц. Паунова
Втора декада: 17.9.2019 во 11 часот во А1	Современ македонски јазик 2 (Албански јазик и книжевност) со проф. Тофоска Современ македонски јазик 2 II година (Албански јазик и книжевност), со доц. Паунова

**лектор по хрватски јазик
ИГОР ДВОРШЌАК**

Прва декада:	
Ќе биде дополнително објавено	Хрватски јазик Ц2
Втора декада:	
Ќе биде дополнително објавено	Хрватски јазик Ц2

**лектор по српски јазик
доц. д-р СТАНИСЛАВ СТАНКОВИЌ**

Прва декада: 4.9.2019 во 10 часот	Српски јазик (непарни предмети од студиските програми А, Б, Ц)
Втора декада: 19.9.2019 во 10 часот	Српски јазик (парни предмети од студиските програми А, Б, Ц)